



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 683-3-231-2

Четврток, 27 ноември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД XXV

Цена на овој број е 1,50 динари. — Претплата за 1969 година, изнесува 60 — дин — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски Факс 226 — Телефони: центала 50-931 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

604.

Врз основа на членот 28 од Законот за измени и дополненија на Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 3 ноември 1969 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за воените судови.

Пречистениот текст на Законот за воените судови го опфаќа Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

ПР бр. 632/67
3 ноември 1969 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузната скупштина,
д-р Леон Гершковиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ (Пречистен текст)

Глава I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Воените судови се специјализирани судови за судење кривични дела на воени лица и определени кривични дела на други лица, како и за одлучување за други правни работи што се однесуваат на спорови во врска со службата во Југословенската народна армија.

Воените судови ја вршат судската функција во единствениот судски систем на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 2

Воените судови се независни во вршењето на судската функција и судат врз основа на Уставот и законите.

Член 3

Воените судови ги следат и ги проучуваат односите и појавите забележени во својата работа а особено оние што се од интерес за народната одбрана, за остварувањето на правата на воените лица и за законитоста на работата на воените органи.

Во воените судови се проучуваат и прашањата од интерес за уедначувањето на судската практика и за правилната примена на законот.

Врз основа на своите забележувања и проучувања на прашањата, воените судови им ставаат предлози на воените органи заради преземање мерки за сузбивање и отстранување на општествено

опасните и штетни појави и за зацврстување на законитоста.

Воените судови за примената на законите и за проблемите на својата работа го известуваат врховниот командант.

Член 4

Работата на воените судови е јавна.

Јавноста на судската работа се обезбедува особено со јавно расправување пред судот, со давање известувања за текот на судската постапка, под условите утврдени со закон, со известување на воените органи за работата на воените судови и со објавување на поважните судски одлуки.

Законот определува во кои случаи заради чување на воена или друга тајна, заштита на моралот, во интерес на малолетник, или заради заштита на други посебни интереси на општествената заедница може да се исклучи јавноста на расправувањето пред воениот суд.

Член 5

Воени судови се:

- 1) воените судови од прв степен,
- 2) Врховниот воен суд.

Член 6

Воените судови:

- 1) судат за кривични дела што ќе ги сторат воени лица, а во случаите предвидени со овој закон и за определени кривични дела што ќе ги сторат невоени лица;
- 2) судат спорови за надоместок на штета што ќе ѝ ја сторат на федерацијата воени лица или граѓански лица на служба во Југословенската народна армија во врска со вршењето на службата, како и за барање на федерацијата за надоместок на износот што е исплатен поради незаконита работа на тие лица;
- 3) одлучуваат во управни спорови против управни акти на воени органи;
- 4) вршат и други работи определени со закон.

Член 7

Воените судови им судат на невоени лица за следните кривични дела предвидени во Кривичниот законик, и тоа:

- 1) за дело од членот 100, ако е во врска со делото поткопување на воената и одбранбената сила на државата;
- 2) за дело од членот 102;
- 3) за дело од членот 104;
- 4) за дела од чл. 105 и 105а, ако податоците се однесуваат на народната одбрана;
- 5) за дела од чл. 111 и 113;
- 6) за дела од чл. 114 и 115, ако се во прашање воени објекти;
- 7) за дело од членот 117, ако е во прашање вршење кривични дела од членот 100 кога е во прашање поткопување на воената и одбранбената сила на државата и чл. 102, 114 и 115, ако се во прашање воени објекти;

8) за дела од чл. 249 до 254 и од чл. 255 до 258, 322 и 323, ако предмет на делото е оружје, муниција или експлозив што служат за потребите на народната одбрана;

9) за кривични дела против оружените сили (чл. 327 до 362 од Кривичниот законик).

На граѓански лица на служба во Југословенската народна армија воени судови им судат и за кривични дела сторени во вршењето на службата или во врска со службата.

На воени заробеници воените судови им судат за сите кривични дела што ќе ги сторат како воени заробеници, како и за кривичните дела против човечноста и меѓународното право (чл. 124 до 134 од Кривичниот законик).

Член 8

Ако воено и невоено лице извршиле кривично дело како соизвршители или како соучесници, а за судење на невоено лице е надлежен суд од општа надлежност, тој суд ќе му суди и на военото лице.

Ако при извршување на кривично дело од страна на воено и невоено лице, едното од нив се појавува како прикривач (член 265 од Кривичниот законик) или како помагач на сторителот по извршувањето на кривичното дело (член 281 од Кривичниот законик), или ако не го пријавило подготвувањето на кривичното дело (член 279 од Кривичниот законик), извршувањето на кривичното дело или сторителот (член 280 од Кривичниот законик) — за судење е надлежен воениот суд или судот од општа надлежност кој е надлежен за сторителот на кривичното дело.

Член 9

Ако невоено лице сторило кривични дела од надлежноста на воениот суд и на судот од општа надлежност, за судење на тие дела е надлежен воениот суд.

Ако поради кривично дело навреда помеѓу воено и невоено лице е поднесена приватна тужба и противтужба за судење по противтужбата е надлежен судот на кој му е поднесена тужбата.

Член 10

Ако до влегувањето на обвинителниот акт во правна сила, односно до предавањето на обвинителниот предлог или на приватната тужба до воениот суд, на обвинетиот му престанало својството на воено лице, или службата на граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија, а не се во прашање кривични дела од членот 7 став 1 од овој закон, за судење е надлежен судот од општа надлежност.

По исклучок од одредбите на претходниот став воениот суд ќе му суди на лице отпуштено од Југословенската народна армија ако кривичното дело е сторено заедно со воено лице.

Член 11

Советите на воените судови се составени од или укине само надлежниот воен суд во постапката што е определена со закон.

Во кои случаи Врховниот суд на Југославија одлучува по правни средства против одлуките на Врховниот воен суд се определува со закон.

Член 12

Воените судови судат во совети.

Во определени работи од надлежноста на воениот суд од прв степен суди судија поединец на тој суд.

Член 13

Советите на воените судови се составени од судии или од судии и судии-поротници.

На судскиот совет претседава судија.

Член 14

Како воено лице, во смисла на овој закон, се смета:

- 1) војник на служење на воениот рок;
- 2) питомец на воено училиште;
- 3) активен подофицер, офицер или воен службеник;
- 4) лице од резервниот состав додека како воен обврзник се наоѓа на воена должност;
- 5) граѓанско лице што врши определена воена должност.

Глава II

ВОЕНИ СУДОВИ И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ

1. Воени судови од прв степен

Член 15

Воените судови од прв степен се основаат за определена воена територија или при одделни воени единици и установи.

Основањето, укинувањето, седиштето и територијата на воените судови од прв степен ги определува врховниот командант на оружените сили.

Член 16

Во работите од надлежноста на воените судови, воените судови од прв степен:

- 1) одлучуваат во прв степен во кривични предмети и во спорови за надоместок на штета што ќе ја сторат воени лица или граѓански лица на служба во Југословенската народна армија во врска со вршењето на службата;
- 2) спроведуваат истрага;
- 3) решаваат за жалбите против решенијата на воен истражен судија;
- 4) решаваат за приговорот против обвинителен акт;
- 5) вршат и други работи кои со закон им се ставени во надлежност.

Член 17

Воените судови од прв степен судат во совети составени од еден судија и двајца судии-поротници, а за кривични дела за кои во законот е предвидена казна строг затвор од 15 години или потешка казна — во совети составени од двајца судии и тројца судии-поротници.

За кривични дела за кои според членот 18 од Законикот за кривичната постапка е стварно надлежен судија на општински суд како поединец суди судија на воен суд од прв степен како поединец.

Кога воениот суд одлучува вон главниот претрес, советот е составен од тројца судии.

Член 18

Кога воениот суд од прв степен суди:

1) во кривични работи на војници подофицери или воени службеници од XII до VII класа, еден судија-поротник мора да биде активен подофицер или воен службеник од XII до VIII класа, а другите судии-поротници офицери или воени службеници од VII до I класа;

2) во кривични работи на офицери или воени службеници од VII до I класа, судиите-поротници мораат да бидат офицери или воени службеници од VII до I класа, со тоа што најмалку еден член на советот мора да има иста функција или чин односно класа што ѝ одговара на функцијата или чинот односно класата на обвинетиот;

3) во кривични работи на невоени лица судии-поротници мораат да бидат офицери или воени службеници од VII до I класа;

4) во кривични работи против малолетници судиите-поротници мораат да бидат офицери или воени службеници од VII до I класа кои имаат искуство во воспитувањето на малолетници;

5) во кривични работи во кои одговараат повеќе лица, судиите-поротници се определуваат според чинот односно рангот на обвинетиот кој има највисок чин односно ранг, а ако покрај војник или подофицер или воен службеник од XII до VIII класа одговара и невоено лице, судиите-поротници се определуваат како за судење на невоено лице;

6) во спорови за надоместок на штета еден судија-поротник мора да биде активно воено лице од соодветната служба.

Член 19

Воениот суд од прв степен поведува иницијатива кај Врховниот воен суд заради давање предлог за поведување постапка за оценување на уставноста или законитоста, ако при одлучувањето по одделно прашање во текот на постапката смета дека законот што треба да се примени не е во согласност со Уставот на Југославија.

Во таков случај воениот суд од прв степен е должен да застане со постапката додека не прими известување од Врховниот воен суд дека овој нема да предложи поведување постапка за оценување на уставноста или законитоста. Ако Врховниот воен суд предложил поведување постапка за оценување на уставноста или законитоста, воениот суд од прв степен не може да ја продолжи постапката додека Уставниот суд на Југославија не донесе одлука по повод на овој предлог.

2. Врховниот воен суд

Член 20

Врховниот воен суд обезбедува единствена примена на законите од страна на воените судови од прв степен.

Член 21

Во работите од надлежноста на воените судови Врховниот воен суд:

1) одлучува по жалбите против одлуките на воените судови од прв степен;

2) одлучува за барањето за заштита на законитоста против правосилните одлуки на воените судови од прв степен;

3) одлучува за барањето за вонредно ублажување на казна;

4) одлучува во прв степен во управни спорови против управни акти на воени органи;

5) ги решава судирањата на надлежностите помеѓу воените судови од прв степен;

6) врши и други работи што му се ставени во надлежност со сојузен закон.

Член 22

Врховниот воен суд може да бара од воените судови од прв степен податоци во врска со примената на законите, за проблемите што се јавуваат во судењето, како и други податоци што се потребни за проучување на одделни прашања што се јавуваат во работата.

Член 23

Советите на Врховниот воен суд можат при доставувањето на одлуката во врска со правниот лек, да му укажат на воениот суд од прв степен на недостатоците во судењето забележени при решавањето по правниот лек.

Ако овие недостатоци се појавуваат кај повеќе судови или ако забележените недостатоци се од поголемо значење, Врховниот воен суд може на сите или на некои судови од прв степен да им укаже на овие недостатоци.

Правните сфаќања изразени во забелешките на Врховниот воен суд односно неговите совети не се задолжителни за воените судови од прв степен.

Член 24

Кога Врховниот воен суд одлучува по жалбите против пресудите на воените судови од прв степен донесени во кривичната постапка или по жалбите против решенијата за примена на мерката за безбедност упатување во завод за душевно болни лица или друг завод за чување или лекување, или за барање за заштита на законитоста или за вонредно ублажување на казна, советот е составен од двајца судии и тројца судии-поротници.

Кога Врховниот воен суд одлучува по жалбите против пресудите на воените судови од прв степен донесени во споровите за надоместок на штета, или кога одлучува за управни спорови, советот е составен од тројца судии.

Кога Врховниот воен суд одлучува во другите случаи советот е составен од тројца судии.

Член 25

Врховниот воен суд на општа седница:

1) одлучува за ставањето на предлог до Уставниот суд на Југославија за поведување постапка за оценување на уставноста или законитоста на прописи или други општи акти, било самиот да дал иницијатива за тоа, било иницијативата да потекнала од воен суд од прв степен;

2) ги утврдува, врз основа на проучувањето на односите и појавите забележени во својата работа, предлозите што ќе им се стават на воените органи за преземање мерки заради сузбивање и отстранување на општествено опасните и штетни појави и за зацврстување на законитоста;

3) дава мислење за потребата од донесување или измена на закони и прописи што се од интерес за народната одбрана или што се однесуваат на Југословенската народна армија;

4) ги утврдува начелните ставови по прашањата од значење за единствената примена на законите од страна на воените судови;

5) донесува правила за своето внатрешно работење и за работењето на воените судови од прв степен;

6) донесува свој годишен распоред на работите;

7) врши и други работи определени со сојузен закон.

Начелните ставови усвоени на општа седница се задолжителни за сите совети на Врховниот воен суд и можат да се изменат само на општа седница.

Врховниот воен суд го известува Врховниот суд на Југославија за начелните ставови усвоени на општа седница.

Член 26

Општата седница на Врховниот воен суд ја сочинуваат претседателот и сите судии на тој суд.

Општата седница на Врховниот воен суд ја свикнува и нејзината работа ја раководи претседателот на Врховниот воен суд.

За полноважно одлучување на општата седница е потребно присуство од најмалку две третини од судиите на врховниот воен суд. Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласовите од сите судии на Врховниот воен суд.

Член 27

Ако Врховниот воен суд не ја прифати иницијативата од воениот суд од прв степен која се однесува на оценување на согласноста на закон со Уставот на Југославија, тој ќе го известува Врховниот суд на Југославија.

Член 28

Во Врховниот воен суд се води евиденција на податоците за односите и појавите забележени во работата на судовите, како и евиденција на судската практика.

Глава III

СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

1. Назначување и разрешување

Член 29

Судиите и судиите-поротници на воените судови ги назначува и ги разрешува од должност врховниот командант на оружените сили.

Член 30

За судија на воен суд од прв степен може да биде назначен офицер на правна служба кој е дипломиран правник и кој положил испит за чин на мајор на правна служба или правосуден испит.

За судија на Врховниот воен суд може да биде назначен судија на воен суд од прв степен кој на таа должност се наоѓал најмалку три години, како и офицер на правна служба кој како дипломиран правник поминал во работа на правни работи најмалку пет години и кои стекнале потребно искуство за вршење на функцијата судија на Врховниот воен суд.

Член 31

Судиите се назначуваат на време од четири години. По истекот на тоа време тие можат да бидат повторно назначени.

Судиите-поротници се назначуваат на време од две години од редовите на офицерите, подофицерите и воените службеници.

Член 32

Пред стапувањето на должност судиите и судиите-поротници ја даваат оваа свечена изјава:

„Изјавувам дека во својата работа ќе се придржувам кон Уставот и законите, дека должноста на судија ќе ја вршам совесно и непристрасно и дека ќе го штитам поредокот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Судиите и судиите-поротници на воените судови ја даваат изјавата пред најстариот командант на територијата на судот односно пред командантот на воената единица или установа при која е основан судот. Судиите и судиите-поротници на Врховниот воен суд ја даваат изјавата пред врховниот командант на оружените сили или пред старешијата што тој ќе го определи.

2. Права и должности

Член 33

Судија и судија-поротник не можат да се повикуваат на одговорност за мислење и даден глас во вршењето на судиската функција.

Злоупотребите и повредите на судиската должност повлекуваат кривична одговорност предвидена со закон.

Член 34

Судија и судија-поротник не можат да бидат ставени во притвор поради кривично дело сторено во вршењето на судиската должност без одобрение од врховниот командант на оружените сили.

Член 35

Судијата на воен суд ја врши должноста на судија како редовна должност.

Член 36

На судијата-поротник му припаѓа надоместок на трошоците сторени поради вршењето на судиската должност. Овој надоместок може да се определи и во паушален износ.

Поблиски прописи за надоместокот на трошоците поради вршењето на должноста на судија-поротник донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 37

Судија на воен суд од прв степен може да биде привремено упатен на работа во друг воен суд од прв степен, но најдолго за 6 месеци во текот на една година.

Решението за привремено упатување на работа го донесува претседателот на Врховниот воен суд.

Привремено упатување на работа во друг суд се врши само кога поради важни причини доаѓа во прашање можноста за редовно вршење на работите во тој суд.

Член 38

Судија и судија-поротник не можат да учествуваат во одлучувањето ако постојат причини поради кои според законот мораат да се изземат. Тие се должни да ги соопштат овие причини штом ќе дознаат за нив.

Член 39

Судија ќе биде отстранет од должноста ако против него подигнатиот обвинителен акт добил правна сила или додека се наоѓа во притвор поради извршување на кривично дело.

Судија може да биде отстранет од должноста ако е ставен предлог за негово разрешување поради тоа што е осуден за кривично дело или што извршил потешка повреда на судиската должност односно на угледот на судиската служба.

Предлогот за отстранување од должноста во случајот од ставот 2 на овој член го дава за судиите и претседателите на воените судови од прв степен и за судиите на Врховниот воен суд — претседателот на Врховниот воен суд, а за претседателот на Врховниот воен суд — државниот секретар за народна одбрана.

Одлуката за отстранување од должноста во случајот од ставот 1 на овој член ја донесува за судиите претседателот на воениот суд, за претседателите на воените судови од прв степен — претседателот на Врховниот воен суд, а за претседателот на Врховниот воен суд — врховниот командант на оружените сили.

Одлуката за отстранување од должноста во случајот од ставот 2 на овој член ја донесува врховниот командант на оружените сили.

Член 40

Ако против судија-поротник е поведена кривична постапка за извршено кривично дело, односно ако е поведена постапка за негово разрешување поради тоа што неуредно ја врши судиската должност, претседателот на судот нема да го повикува на вршење на судиската должност додека не се заврши дисциплинската или кривичната постапка односно постапката за разрешување.

Член 41

Судијата може да биде разрешен од должноста на свое барање или ако е со одлука на надлежниот орган намален бројот на судиите во судот.

Судијата ќе биде разрешен од должноста ако се утврди дека немал услови да биде назначен за судија (член 30), ако биде осуден на казна затвор над шест месеци или поблага казна за кривично дело кое го прави недостоен за вршење на судиската должност, ако се утврди дека извршил потешка повреда на судиската должност односно на угледот на судиската служба или дека со својата работа покажал дека не е способен за вршење на судиската должност.

Судијата се смета разрешен од судиската должност ако биде укинат судот во кој е назначен.

Член 42

Судија-поротник ќе биде разрешен од должноста:

- 1) ако самиот побара да биде разрешен;
- 2) ако се утврди дека е неспособен за вршење на судската должност;
- 3) ако се утврди дека неуредно ја врши судската должност.

Член 43

Одредбите од Законот за Југословенската народна армија за односите во службата, за правата, должностите и одговорностите на воените лица, важат и за судиите на воените судови ако со овој закон не е определено поинаку.

Глава IV

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ И СУДИСКИ ПРИПРАВНИЦИ ВО ВОЕНИТЕ СУДОВИ

Член 44

Во Врховниот воен суд можат да се назначуваат стручни соработници кои вршат определени стручни работи.

Член 45

За стручен соработник може да биде назначен офицер со чин капетан од I класа или повисок, кој е дипломиран правник и кој положил испит за чин на мајор на правна или правосуден испит.

Стручните соработници учествуваат во проучувањето на правните прашања, изработуваат нацрти на судски одлуки, а може да им се довери и водење на евиденција на судската практика.

Член 46

Во воени судови од прв степен поминуваат приправнички стаж воени лица дипломирани правници заради стекнување на потребна практика. За време на приправничкиот стаж тие лица се распоредуваат на сите работи во судот за да стекнат практика во сите области на судската работа.

Поблиски прописи за приправничкиот стаж донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 47

Стручните соработници се назначуваат според прописите за назначувањето на воените лица.

Глава V

СУДСКА УПРАВА

Член 48

Судската управа обезбедува услови за работење на воените судови.

Работите на судската управа ги раководат државниот секретар за народна одбрана и претседателот на судот.

Член 49

Во делокругот на судската управа што ја раководи државниот секретар за народна одбрана спаѓа решавањето на кадровските, материјалните и финансиските прашања, од кои зависи работата на судот.

Член 50

Во делокругот на судската управа што ја раководи претседателот на судот спаѓа организирањето и контролата на внатрешното работење во судот, извршувањето на претсметката на приходите и расходите и другите работи со кои се обезбедуваат услови за редовната работа на судот.

Член 51

Надзор над работата на судската управа што ја раководи претседателот на судот врши државниот секретар за народна одбрана.

Член 52

Правилата за внатрешното работење (судски деловник) на воените судови содржат: одредби за распоредот на работите во судот, за начинот на водењето на судските уписници и други помошни книги, за работењето на судската писарница, за формата на судските покани и други обрасци, за постапувањето со судските списи, за повикувањето и распоредот на судиите-поротници, за назначувањето на постојаните судски вештаци, за материјалното и паричното работење како и одредби за други технички прашања во врска со внатрешното работење во судовите.

Член 53

На почетокот на годината во секој воен суд со распоредот на работите се определува кои работи ќе вршат одделни судии и службеници во судот.

Распоредот на работите во Врховниот воен суд се донесува на општа седница, а во воените судови од прв степен распоредот на работите го донесува претседателот на судот во спогодба со судиите.

Распоредот на работите може во текот на годината да се менува на начинот предвиден во ставот 2 од овој член.

Судија на воен суд од прв степен што е незадоволен со распоредот на работите може да вложи приговор, за кој одлучува претседателот на Врховниот воен суд.

Член 54

Секој воен суд има свој службен назив.

На зградата во која се наоѓа воен суд мора да биде истакнат натпис кој содржи назив на судот.

Секој воен суд има свој печат, кој содржи назив на судот и грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Глава VI

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ

1. Применување на Законикот за кривичната постапка

Член 55

Во кривичната постапка пред воените судови се применуваат одредбите од Законикот за кривичната постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Работите и овластувањата определени со Законикот за кривичната постапка ги вршат, и тоа:

- 1) работите и овластувањата на општинските и окружните судови како првостепен — воените судови од прв степен;
- 2) работите и овластувањата на второстепените и врховните судови — Врховниот воен суд;
- 3) работите и овластувањата на органите на внатрешните работи — органите на воената безбедност во рамките на пропишаниот им делокруг на работата и органите на воената полиција;
- 4) работите и овластувањата на јавните обвинители — воените обвинители односно воениот обвинител на Југословенската народна армија.

Член 56

При одлучувањето за кривичните дела од надлежноста на општинскиот суд воените судови од прв степен ги применуваат одредбите од Законикот за кривичната постапка што се однесуваат на постапката пред општинскиот суд.

Врховниот воен суд не одржува претрес кога одлучува по жалба.

Член 57

Ако Врховниот воен суд, како второстепен суд, изрекол смртна казна или казна строг затвор во траење од 20 години или ако потврдил пресуда на воен суд од прв степен со која е изречена таква казна, против пресудата на Врховниот воен суд може да му се изјави жалба на Врховниот суд на Југославија.

2. Воени обвинители**Член 58**

За кривичните дела од надлежноста на воените судови за кои се гони по службена должност, овластени обвинители се: воен обвинител и воениот обвинител на Југословенската народна армија.

Пред Врховниот воен суд и Врховниот суд на Југославија е надлежен да постапува само воениот обвинител на Југословенската народна армија.

3. Бранител**Член 59**

Во постапката пред воените судови обвинетиот може да има бранител.

Вон од случаите на задолжителна одбрана од членот 69 на Законикот за кривичната постапка, на обвинетиот војник мора да му се обезбеди бранител на претресот пред воен суд од прв степен и кога обвинетиот тоа го бара.

Бранител на обвинетиот може да биде адвокат, воен бранител или друго активно воено лице кое е дипломиран правник и е способно на обвинетиот да му даде помош во одбраната.

Ако во текот на постапката би можело да дојде до откривање на воена тајна што може да има тешки последици за безбедноста на земјата, обвинетиот може да избира бранител само помеѓу воените бранители или други активни воени лица од ставот 3 на овој член. Одлука за тоа донесува во истрагата воениот истражен судија, во подготвувањето на главниот претрес — претседателот на советот, а на главниот претрес — советот.

Против решението на воениот истражен судија и претседателот на советот донесено во смисла на ставот 4 од овој член може да му се изјави жалба на советот на воениот суд, а против решението на советот на воениот суд може да му се изјави жалба на Врховниот воен суд.

Член 60

Воените бранители ги назначува и ги разрешува од должноста Врховниот командант на оружените сили.

Член 61

За воен бранител може да биде назначен офицер на правна служба кој е дипломиран правник и кој положил испит за чин на мајор на правна служба или правосуден испит.

Воен бранител го брани обвинетиот кога е, во смисла на членот 59 став 4 на овој закон, исклучена одбраната од страна на адвокат, а не зел за бранител друго воено лице од членот 59 став 3 на овој закон.

Судот може да определи воен бранител да го брани обвинетиот кој во случај на задолжителна одбрана не си земе бранител, како и да го брани обвинетиот војник, кој вон од случаите на задолжителна одбрана, бара бранител во смисла на членот 59 став 2 од овој закон.

4. Месна надлежност**Член 62**

За судење е месно надлежен воениот суд од прв степен на чие подрачје се наоѓа воената единица, установа или претпријатие на кое му припаѓа об-

винетиот или е запослен во него, односно судот што е основан при воената единица или установа на која ѝ припаѓа обвинетиот.

Ако обвинетиот по извршеното кривично дело е преместен или откомандуван во друга воена единица, установа или претпријатие, за судење е надлежен воениот суд од прв степен кој бил надлежен за судење во времето на извршувањето на кривичното дело. По исклучок, советот на Врховниот воен суд може на предлог од воениот обвинител на Југословенската народна армија, да определи на обвинетиот во тој случај да му суди судот што е за него надлежен во времето на поведувањето на постапката.

Член 63

За судење на невоено лице месната надлежност на воениот суд се определува според одредбите од Законикот за кривичната постапка. Ако во случаите наведени во членот 7 на овој закон, за судење е надлежен воен суд, месно е надлежен судот што е надлежен да му суди на воено лице.

Член 64

Ако во извршувањето на кривично дело учествувале повеќе лица (соизвршители, соучесници, прикривачи, лица што му помагале на сторителот по извршувањето на кривичното дело, како и лица што не го пријавиле приготвувањето на кривичното дело, извршувањето на кривичното дело или сторителот) а за судење се надлежни разни воени судови, или ако повеќе лица учествувале во вршењето на кривични дела, советот на Врховниот воен суд, на предлог од воениот обвинител на Југословенската народна армија, ќе определи кој воен суд од прв степен ќе ја спроведе постапката.

5. Истрага**Член 65**

Истрагата ја спроведува воен истражен судија.

Член 66

Секој претпоставен воен старешина е должен да преземе мерки сторителот на кривично дело за кое се гони по службена должност да не се сокрие или не избега, да се сочуваат трагите на кривичното дело и предметите што можат да послужат како доказ, како и да се соберат сите известувања што би можеле да бидат од корист за успешното водење на постапката. За сето стореното воениот старешина е должен да го извести воениот обвинител непосредно или преку повисокиот старешина.

Член 67

Наредбата да се доведе присилно обвинетиот ја издава воениот суд односно воениот истражен судија.

Наредбата за доведување ја извршува за воено лице неговата претпоставена команда односно управа, а за невоено лице — органот на внатрешните работи.

6. Притвор**Член 68**

Притвор против воено лице или граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија за кривични дела од надлежноста на воените судови, може да определи воениот истражен судија.

За кривичните дела од надлежноста на судот од општа надлежност притвор против воено лице или граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија може да определи под условите од Законикот за кривичната постапка истражниот судија на окружниот или општинскиот суд.

Член 69

Притвор против невоени лица за кривични дела од надлежноста на воените судови може да определи воениот истражен судија.

Член 70

Секој воен старешина на положба командир на чета, на него рамна или повисока положба и овластените службени лица можат да лишат од слобода воено лице затечено на извршување кривично дело за кое се гони по службена должност, ако постои опасност од бегство или ако тоа би ги загрозувало животите или други важни добра.

Воениот старешина и овластеното службено лице од ставот 1 на овој член, должни се военото лице што го лишиле од слобода веднаш, со извештај за извршувањето на кривичното дело и за причините поради кои го лишиле од слобода, да му го предадат на воениот истражен судија или на најблиската воена единица односно установа, која веднаш ќе го спроведе до надлежниот воен истражен судија. Ако воениот старешина или овластеното службено лице тоа не може да го стори, мора веднаш да го извести воениот истражен судија или најблиската воена единица или установа која лицето лишено од слобода веднаш ќе го преземе и без одлагање ќе го спроведе до надлежниот воен истражен судија.

Член 71

Решение за продолжување на притвор над три месеци донесува советот на Врховниот воен суд.

7. Давање на правна помош

Член 72

Воените судови се должни едни на други да си укажуваат правна помош.

Воените судови се должни да им укажуваат правна помош на судовите од општа надлежност и на другите судови.

Сите државни органи се должни да им укажуваат помош на воените судови.

Член 73

Ако во текот на истрагата треба како сведок да се сослуша невоено лице, сослушувањето може да се изврши преку истражниот судија на окружен или општински суд на чие подрачје се наоѓа сведокот.

Ако на главниот претрес се дознае дека повиканиот сведок или вештак кој порано не е сослушан не може да дојде пред судот, или доаѓањето му е значително отежнато, советот може, ако смета дека неговиот исказ е важен, да нареди да го сослуша вон главниот претрес претседателот на советот или судија член на советот, или сослушувањето да се изврши преку истражниот судија на окружниот или општинскиот суд на чие подрачје сведокот односно вештакот се наоѓа.

8. Барање за надоместок на штета поради неоправдана осуда или неосновано лишување од слобода

Член 74

Барањето за надоместок на штета поради неоправдана осуда или неосновано лишување од слобода, под условите определени во Законикот за кривичната постапка, му се поднесува на Државниот секретаријат за народна одбрана заради постигање спогодба за постоење на штета како и за видот и височината на надоместокот.

Ако за барањето за надоместок на штета не биде постигната спогодба или ако во рок од еден месец од денот на приемот на барањето Државниот секретаријат за народна одбрана не му достави решение на овластеното лице, тоа има право своето барање за надоместок на штетата да му го постави на Врховниот воен суд.

Решението со кое се определува надоместок на штета Врховниот воен суд му го доставува со сите списи на Државниот секретаријат за народна одбрана заради исплата на определениот надоместок.

Против решението на Врховниот воен суд за определување надоместок на штета може да му се изјави жалба на Врховниот суд на Југославија во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението.

Глава VII

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ

Член 75

Во процесната постапка пред воените судови од прв степен ќе се применуваат одредбите од Законот за процесната постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Работите и овластувањата што се определени со Законот за процесната постапка ги вршат, и тоа:

1) работите и овластувањата на општинските и окружните судови како првостепенни судови — воените судови од прв степен;

2) работите и овластувањата на врховните судови и второстепените судови — Врховниот воен суд.

Пред воените судови нема да се применуваат одредбите од Законот за процесната постапка за расправата пред второстепениот суд и за ревизијата.

Член 76

Судија поединец на воен суд од прв степен ги суди споровите за имотнорправните барања за кои според членот 27 од Законот за процесната постапка е определена стварна надлежност на судијата поединец на општинскиот суд.

Глава VIII

ПОСТАПКА ВО УПРАВНИТЕ СПОРОВИ ПРЕД ВРХОВНИОТ ВОЕН СУД

Член 77

Управен спор против управните акти на воени органи се поведува пред Врховниот воен суд.

Член 78

За водење на управен спор пред Врховниот воен суд и за постапката на тој суд во управните спорови, важат одредбите од Законот за управните спорови, ако со овој закон не е пропишано поинаку.

Член 79

Ако со управен акт на воен орган е повреден законот во корист на странка, управниот спор пред Врховниот воен суд го поведува воениот обвинител на Југословенската народна армија.

Глава IX

БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА

Член 80

Против правосилните одлуки на воените судови од прв степен во кривичната или процесната постапка со кои е повреден законот, а по кои Врховниот воен суд не решавал по повод на правниот лек, воениот обвинител на Југословенската народна армија може да подигне барање за заштита на законитоста пред Врховниот воен суд.

Против правосилните одлуки на Врховниот воен суд во кривична или процесна постапка со кои е повреден законот, воениот обвинител на Југословенската народна армија може да подигне барање за заштита на законитоста пред Врховниот суд на Југославија.

Глава X

ВОЕНА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА

Член 81

Се основа Воена стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана (во понатамошниот текст: Воена стопанска арбитража), како постојан избран суд.

Член 82

Воената стопанска арбитража е независна во својата работа, а одлуките ги донесува врз основа на закон.

Воената стопанска арбитража суди спорови и врз основа на узаси, освен ако странките ја исклучиле нивната примена или ако законот наредува примена на законската одредба.

Член 83

Претседателот на Воената стопанска арбитража го именува државниот секретар за народна одбрана, за период од две години.

Арбитрите ги избираат странките во спор од листата што за секоја година однапред ја утврдува државниот секретар за народна одбрана.

Член 84

Надлежноста на Воената стопанска арбитража се заснова со писмена спогодба (арбитражна клаузула) помеѓу странките. Оваа спогодба може да се склучи како во поглед на определен спор, така и во поглед на идните спорови кои можат да произлезат од определен правен однос.

Член 85

Надлежноста на Воената стопанска арбитража може да се договори само за решавање на следните стопански и други имотни спорови:

1) од меѓусебните односи на работните организации што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија;

2) од меѓусебните односи на работните организации што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија и на федерацијата во врска со работењето на воените единици и установи;

3) од односите на федерацијата во врска со работењето на воените единици и установи со други работни организации кога предметот на спорот се однесува на работите од интерес за народната одбрана;

4) од односите на работните организации што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија со други работни организации кога предметот на спорот се однесува на работите од интерес за народната одбрана.

Член 86

Воената стопанска арбитража одлучува во совет составен од претседател и двајца арбитри.

Член 87

Одлуките на Воената стопанска арбитража се конечни и против нив не може да се изјави жалба. Тие имаат сила на правосилни судски одлуки.

Тужба за поништување на одлуки на Воената стопанска арбитража може да му се поднесе на Врховниот стопански суд ако е писмената спогодба за надлежноста на Воената стопанска арбитража

склучена противно на одредбите од овој закон, како и од причините и во роковите под кои може да се бара поништување на пресуда на избран суд според Законот за процесната постапка.

Член 88

Општ надзор над административното и материјалното работење на Воената стопанска арбитража врши Државниот секретаријат за народна одбрана, кој ги обезбедува и материјалните средства потребни за нејзината работа.

Член 89

Правилата за внатрешната организација и работата на Воената стопанска арбитража ги донесува Воената стопанска арбитража во пленум со претходна согласност од државниот секретар за народна одбрана.

Член 90

Во постапката пред Воената стопанска арбитража согласно се применуваат одредбите од Законот за процесната постапка кои се однесуваат на постапката пред стопанските судови, ако со правилата за организацијата и работата на Воената стопанска арбитража не е пропишана друга постапка.

Воената стопанска арбитража го спроведува извршувањето на своите одлуки во согласност со правните правила и прописи за извршување.

Член 91

Височината на трошоците што се плаќаат во постапката пред Воената стопанска арбитража, како и износите на наградите и надоместоците на арбитрите за работата во Воената стопанска арбитража се утврдуваат со правилата од членот 89 на овој закон.

Глава XI

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 92

Според досегашните прописи положениот испит за чин на капетан на правна служба или за повисок чин се изедначува во поглед на правата од овој закон со положениот испит за чин на мајор на правна служба.

Член 93

Лицата кои како дипломирани правници пет години работеле на правни работи во Југословенската народна армија или во граѓанство и положили испит за чин на капетан или за повисок чин на офицер на правна служба, се изедначуваат во поглед на правата со лицата што положили судиски или адвокатски испит.

Член 94

Офицерите на правна служба кои на 25 февруари 1965 година како ден на влегувањето во сила на Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) се затекнат на должноста на судии, остануваат на таа должност шест месеци по влегувањето во сила на тој закон.

Нови назначувања во смисла на одредбите од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) ќе се извршат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на тој закон.

Член 95

Предметите што на 26 февруари 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) ќе се затекнат во работа кај Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна

одбрана, ќе се решат според дотогашните прописи во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на тој закон.

Воената стопанска арбитража почнува со работа по истекот на 30 дена од 25 февруари 1965 година како ден на влегувањето во сила на Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65).

Член 96

Со 25 февруари 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), престана да важи Законот за воените судови од 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/54).

605.

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 ст. 2 и членот 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

Член 1

Во Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67, 31/67, 7/68 и 14/68) во членот 1 став 1 на крајот на точката 80 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат седум нови точки, кои гласат:

- „81) целулоза од сите видови;
- 82) дрвесина;
- 83) хартија од сите видови (за пишување, печатење и др.), освен цигарска хартија;
- 84) натрон-хартија и картон;
- 85) натрон-вреќи;
- 86) картон од сите видови;
- 87) лепенка од сите видови.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 174
19 ноември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

606.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од

Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69 и 27/69) во колоната 6 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Шифра од Номен-клатурата на СНТ	Наименување	Поранешна кратенка за стоковниот режим	Се заменува со кратенка за стоковниот режим
Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот				
155	641-10-10	Хартија ротациона	РК*	ЛВ
170	641-50-20	Картон машински, дрвен и полуфин	ЛБО*	ЛВ
171	641-50-30	Картон машински бездрвен	ЛБО*	ЛВ
172	641-50-40	Картон дуплекс и мултиплекс	ЛБО*	ЛВ
186	641-93-20	Картон бранест	ЛБО*	ЛВ
203	641-95-95	Хартија и картон хромни и шарени	ЛБО*	ЛВ
204	641-95-99	Хартија и картон импрегнирани	ЛБО*	ЛВ“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Р. п. бр. 175
19 ноември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

607.

Врз основа на членот 20 став 3 и членот 25 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69 и 27/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТОПИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за зголемување на царинските стопи за увоз на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68) во точката 1 во одредбата под 3 по зборовите: „48 16 точ. 1 и 2,“ се додаваат зборовите: „освен за натрон-вреќи,“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 176
19 ноември 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

608.

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69 и 50/69) и точката 1 од Одлуката за постапката за утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1969 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/69 и 12/69) во точката 2 во редниот број 31а во колоната 5 бројот: „70.000“ се заменува со бројот: „150.000“.

2. Увоз на производите од точката 1 на оваа одлука може да се врши до 31 март 1970 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 177

19 ноември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

609.

Врз основа на членот 131 став 1 и членот 164 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ УВЕРЕНИЈА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ОПРЕДЕЛЕНА СТОКА КОЈА СЕ УВЕЗУВА

1. Стопанските организации што увезуваат стоки од ставот 2 на оваа точка се должни во купопродажниот договор да предвидат обврска на странскиот продавач да прибави од надлежниот орган на својата земја уверение дека стоката што ја извезува е произведена во таа земја, заверено по потреба, од југословенското конзуларно претставништво во таа земја.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се применува на увозот на следните стоки:

Ред. бр.	Шифра од Номенклатурата на СНТ	На именување
1	2	3
1	666-50-10	Порцелански садови
2	696-03-30	Ножиња за бречење, готови
3	697-11-20	Печки на гас, масло или шпиритус
4	697-11-30	Шпорети (неелектрични)
5	697-21-10	Садови емајлирани

1	2	3
6	697-21-30	Садови неемајлирани
7	697-23-10	Садови од алуминиум
8	714-10-10	Пишувачки машини канцелариски стандардни
9	714-10-20	Пишувачки машини портабл
10	714-10-50	Пишувачки машини електрични и специјални
11	714-20-30	Книговодствени машини пишувачки, со тотализатор
12	714-20-40	Регистар каси
13	724-10-10	Телевизиски приемници
14	724-10-20	Телевизиски приемници со радио или со грамофонски уреди
15	724-20-10	Радио-приемници
16	724-20-20	Транзисторски радио-приемници
17	724-20-30	Радио-грамофони
18	725-01-10	Фрижидери
19	725-01-50	Фрижидери во делови за монтажа
20	725-02-10	Машини за перење рубелини
21	725-02-20	Машини за перење и сушење рубелини
22	725-03-10	Шмукалки на прав
23	725-03-60	Воденици за кафе куќни, електрични
24	725-04-10	Апарати за бречење, електрични
25	725-05-00	Шпорети електрични
26	725-05-10	Грејалки за простории, електрични
27	725-05-20	Бојлери и други електрични грејалки за вода
28	725-05-50	Пегли електрични
29	725-05-81	Апарати за сушење коса
30	729-11-10	Батерии електрични примарни
31	729-20-11	Сијалици за напон до 20 V
32	729-20-12	Сијалици за напон над 20 V
33	812-42-20	Светилки сидни (лустери)
34	861-50-20	Кино-камери
35	864-11-10	Часовници џебни од благородни метали
36	864-11-20	Часовници рачни од благородни метали
37	864-11-30	Часовници рачни (штоперици) со автоматско навивање или со календар
38	864-11-40	Часовници џебни други
39	864-11-50	Часовници рачни други
40	891-11-10	Грамофони
41	891-11-20	Магнетофони
42	891-11-30	Диктафони
43	894-23-10	Играчки со механизам
44	895-21-10	Налив-пера
45	895-23-10	Моливи

Уверението за потеклото на стоките од ставот 1 на оваа точка стопанските организации се должни да го поднесат со царинската декларација при увозот на стоките.

2. Ако стопанската организација при увозот на стоките не поднесе уверение за потеклото на стоките или ако поднесеното уверение не ѝ одговара на фактичната состојба и на потеклото на стоките, царинарницата ќе постапи според одредбите на точката 6а од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67,

11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69 и 27/69).

3. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на работите на увозот на стоки што се склучени и ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9014
14 ноември 1969 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Борис Шнудерл, с. р.

610.

Врз основа на членот 117 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОКОГ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65, 34/66, 2/68 и 38/68) во точката 2 ставот 3 се менува и гласи:

„Надоместокот за услуги дадени на воздухопловите од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат на еден превозувач, ако тие извршат определен број прелетувања во текот на еден месец и поминат определен број километри воздушен пат при едно прелетување, изнесува, и тоа:

За број прелетувања во текот на месецот	За должина на воздушниот пат за едно прелетување	
	од 301 до 650 km	над 650 km
од 16 до 20	100% од надоместокот од ст. 1 и 2 на оваа точка	95% од надоместокот од ст. 1 и 2 на оваа точка
од 21 до 31	95% „	85% „
од 32 до 45	85% „	75% „
од 46 до 55	75% „	65% „
од 56 до 65	65% „	55% „
над 65	60% „	50% „

2. Во точката 4 ставот 1 се менува и гласи:

„4. Надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба за услуги дадени на воздухоплови што ја прелетуваат Југославија без слетување, а кои му припаѓаат на ист превозувач чии воздухоплови во редовниот сообраќај ќе извршат определен број слетувања на југословенски аеродроми во текот на еден месец и ако при секое прелетување без слетување ќе поминат определен број километри воздушен пат, изнесува, и тоа:

За број слетувања во текот на месецот	За должина на воздушниот пат за едно прелетување	
	од 301 до 650 km	над 650 km
од 8 до 16	65% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2	55% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2
од 17 до 24	55% „	45% „
од 25 до 32	40% „	30% „
над 32	25% „	15% „

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-4438/3
21 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна
пловидба,
Батриќ Јовановиќ, с. р.

611.

Врз основа на членот 45 став 3 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

НАРЕДБА

ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВ

1. За извршен преглед на југословенски воздухоплов се плаќаат надоместоци, зависно од видот на воздухопловот и видот на прегледот, во следните износи:

Вид на воздухопловот	Вид на прегледот		
	Осно-вен	Редо-вен	Вонреден
1) млазен и елисо-млазен повеќемоторен воздухоплов во јавниот сообраќај	Динари		
	20.000	10.000	5.000
2) клипен повеќемоторен воздухоплов во јавниот сообраќај	10.000	5.000	2.500
3) млазен и елисо-млазен повеќемоторен воздухоплов кој служи за работа за стопански цели	10.000	5.000	2.500
4) повеќемоторен клипен воздухоплов кој служи за работа за стопански цели	5.000	2.500	1.250
5) едномоторен воздухоплов кој служи за работа за стопански цели	3.000	1.500	1.000
6) едномоторен спортски воздухоплов	1.000	300	500
7) воздухопловна едрилица	1.000	150	500

2. Ако вонреден преглед на воздухоплов се врши на барање на носителот на правото за користење, сопственикот или капетанот на воздухоплов, надвор од домицилот на овластениот орган, патните

трошоци настанати во врска со вршењето на преглед ќе бидат посебно засметани, а според важечките прописи.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-4439/3
21 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за цивилна воздушна
пловидба,

Батрик Јовановиќ, с. р.

612.

Врз основа на точката 3 став 5 од Одлуката за гарантираните цени на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/69), директорот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи издава

НАРЕДБА

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИСПОРАКАТА НА СВИЊИ И ГОВЕДА

1. Работните организации кои во периодот од 1 јануари 1970 година до 31 декември 1972 година произведуваат и гојат свињи и говеда сами или во кооперација со индивидуални производители можат договорите за производство и испораката на свињите и говедата да ги регистрираат почнувајќи од 15 ноември до 31 декември 1969 година во Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата), односно во Фондот за унапредување на извозот на добиток и добиточни производи (во понатамошниот текст: Фондот).

Дирекцијата ќе ги регистрира договорите за производство и испораката на оние количини свињи и говеда што произлегуваат од општествено организирано производство а кои не се договорени за испорака преку Фондот, ако за тие количини работните организации, поединечно или преку свои деловни здруженија, ќе постават писмено барање за регистрација на договорите и ако кон барањето приложат договор за производство и испорака.

Фондот ќе ги регистрира договорите за производство и испорака на оние количини свињи и говеда што се испорачуваат преку Фондот, ако работните организации поединечно или преку своите деловни здруженија постават писмено барање за регистрација на договорите и ако кон барањето приложат договор за производство и испорака.

Регистрирање и дополние на договорите за 1971 и 1972 година може да се врши секоја година.

Дирекцијата односно Фондот се должни да ѝ издадат на работната организација потврда за количините на свињите и говедата од регистрираните договори.

2 За регистрирањето на договорите од точката 1 став 3 на оваа наредба Фондот е должен да ѝ достави извештај на Дирекцијата до 15 јануари тековната година за изминатата година.

3 Барањето за преземањето на свињите и говедата од точката 3 став 1 од Одлуката за гарантираните цени на добитокот, работните организации се должни да ѝ го поднесат на Дирекцијата најдоцна 30 дена пред договорениот рок на испораката за говедата, а 20 дена за испораката на свињите.

Испораката на свињите и говедата по поднесаното барање од ставот 1 на оваа точка се врши по писмена диспозиција на Дирекцијата.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-1/9
17 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната дирекција за
резерви на прехранбени
производи,
Марко Узелац, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за дополненија на Законот за девизното работење, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/69, се поткраднала долу наведената грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Во членот 3 став 2 наместо бројот и знакот: „20%“ треба да стојат бројот и знакот: „30%“.

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 21 ноември 1969 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/69, се поткраднала долу наведената грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Во членот 2 точка 5), во забелешката под 2, наместо зборот: „склучена“ треба да стои зборот: „вклучена“.

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 21 ноември 1969 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за заеднички елементи на шински возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/69, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА

Во точката 1 наместо ознаката: „JUS P.G2.901“ треба да стои: „JUS P.G2.902“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 17 ноември 1969 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА СЕВНИЦА ЗА РАБОТЕЊЕТО (СТОПАНИСУВАЊЕТО) СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО СЛУЧАИТЕ КАДЕ ШТО СО ОДДЕЛНИ СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ УПРАВУВААТ ПОВЕЌЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Работничкиот совет на Фабриката на детска конфекција „Јутрањска“ од Севница и Работничкиот совет на Претпријатието „Електро“ од Цеље му поднесоа на Уставниот суд на Југославија предлози за поведување постапка заради оценување на законитоста на Одлуката на Собранието на општината Севница за работењето (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост во случаите каде што со одделни станови во општествена сопственост управуваат повеќе организации („Урдни вестник Цеља“, бр. 35/66).

Во наведената одлука е предвидено дека ако со одделни станови во една станбена зграда во општествена сопственост управуваат две или повеќе организации за стопанисување со станбените згради, тие организации спогодбено определуваат која од нив ќе управува со таквата зграда во целост. Ако спогодба помеѓу тие организации не се постигне во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на Одлуката, управувањето со таквата станбена зграда во целост го врши организацијата за стопанисување со станбените згради што ќе ја определи Советот надлежен за станбените работи на Собранието на општината Севница.

Пропишувањето со станбената зграда во општествена сопственост да управува само една организација за стопанисување со станбените згради ја исклучува можноста правото на стопанско работење со станбените згради во општествена сопственост да се остварува и врз становите како посебни делови на односната станбена зграда.

Предлагачите сметаат дека Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 50/68) ја предвидува можноста за самостојно вршење на правото на стопанско работење со станбените згради во општествена сопственост врз становите како посебни делови на односната зграда. Поради тоа предложија да се оцени согласноста на цитираниот општински пропис со наведениот сојузен закон.

Собранието на општината Севница не ги користеше своите права на учесник во постапката и не му достави на Судот свој одговор на наводите и предлозите што се во наведените поднесоци содржани, ниту го извести Судот дали прописот, чија оцена на законитоста се бара во овој предмет, е ставен во сила.

II. При оценувањето на законитоста на Одлуката Уставниот суд на Југославија го имаше предвид пред сè фактот дека наведениот сојузен закон не го регулирал изречно управувањето со станбените згради во општествена сопственост кои им „припаѓаат“ на поголем број општествено-правни даватели на станови, односно не ја исклучил можноста за управувањето на организацијата за стопанисување со станбените згради и со становите во општествена сопственост како посебни делови на згради, како што е тоа направено во наведениот општински пропис.

Во одредбите на наведениот сојузен закон се содржани определени принципи што се од значење за решавање на ова правно прашање. Од одредбата на членот 9 став 2 од Основниот закон произлегува дека тој закон не поаѓа од принципот на единствено и неделиво управување со станбените згради, бидејќи пропишува неговите одредби што се однесуваат на станбените згради во општествена сопственост да се однесуваат и на становите во општествена сопственост.

Во членот 1 од Основниот закон е предвидено стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост особено да ги опфаќа користењето и одржувањето на станбените згради и проширувањето на материјалната основа на станбеното стопанство, заради унапредување стандардот на живеењето во становите. Според тоа, тоа право според својата природа и карактер е имотно право. Управувањето со станбените згради во општествена сопственост од страна на организација за стопанисување со станбените згради се сведува, главно, на вршење на тоа стопанско работење (стопанисување). Поради тоа организацијата за стопанисување со станбените згради е овластена да ја користи и одржува станбената зграда, потоа да ја проширува материјалната основа на станбеното стопанство и со тоа да го унапредува стандардот на живеењето во станови. Под тоа право се подразбира и правото на собирање и определено користење на станарината. Начинот на вршењето на таквите работи мора да се регулира и согласно членот 9 од Уставот на Југославија, според кој самоуправувањето во работната организација ги опфаќа правото и должноста на работните луѓе тие, покрај другото, да одлучуваат за употребата на општествените средства издвоени за подигање на општествениот стандард во кој спаѓа и живеењето во станови.

Може да се каже дека наведениот сојузен закон им го обезбедил тоа уставно право на работните луѓе. Во членот 3 на тој закон е предвидено наведеното управување со станбените згради во општествена сопственост да ѝ припаѓа и на организацијата за стопанисување со станбените згради, а во членот 8 од истиот закон дека како организации за стопанисување со станбените згради се сметаат претпријатијата за стопанисување со станбени згради и единиците на работните организации за стопанисување со станбените згради, како и единиците за стопанисување со станбените згради основани според одредбите на главата XVIII од Основниот закон за претпријатијата. Според тоа, секоја работна организација што има станбени згради, станови и средства за станбена изградба може да основе своја единица за стопанисување со станбените згради и со тоа да им овозможи на своите членови вршење на правото на управување односно стопанисување со тие средства.

Според оцената на Судот нема ниту практични причини за неделивост на правото на управување со станбените згради во општествена сопственост. Ова поради тоа што сите елементи на тоа право можат несмеќавано да се вршат и да се остваруваат врз деловите на станбени згради, како и врз станбена зграда во целост. Правото на користење на стан како посебен дел на станбена зграда може исто така да се остварува како и правото на користење на станбената зграда. Потоа, одржувањето на станбените згради може исто така да се врши и на делови на зграда и на зграда во целост, при евентуално применување на принципите предвидени во членот 1 став 1 и членот 5 став 4 од Законот за сопственоста на делови од згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65 и 57/65), со кои е определено дека посебни делови на зграда можат да бидат во општествена сопственост, односно дека сопствениците на посебни делови се должни да учествуваат во трошоците на одржувањето на заедничките делови на зграда сразмерно со вредноста на нивните посебни делови спрема вкупната вредност на целата зграда.

Уставниот суд на Југославија заклучи дека Основниот закон за стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост не го содржи принципот на т. нар. неделиво управување со станбените згради, туку дека предвидува одвоено стопанисување на посебни делови на зграда од страна на посебни организации, та дека наведената одлука што предвидува единствено стопанисување со станбените згради, како задолжителен начин на управување, не е во согласност со наведениот сојузен закон.

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

О д л у ч и

1 Се поопштува Одлуката за работењето (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост во случаите каде што со одделни стапови во општествена сопственост управуваат повеќе организации, што ја донесе Собранието на општината Севница под број 36-14/66-3 од 24 ноември 1966 година („Урадни вестник Целџа“, бр 35/66).

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Урадни вестник Целџа“.

IV Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав судии д-р Асен Групче, Шефкет Маглаџиќ, Јоже Земљак, Иван Божиќевиќ, д-р Иво Сунариќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ и Никола Срзентиќ.

У бр 496/68
22 септември 1969 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Бањац Милоша Маринко, Цревар Петра Никола, Глишиќ Милана Чедо, Карапанца Пере Велько, Крајиновиќ Стеве Лука, Мاستиловиќ Ђуре Жарко;
артилериските полковници: Хлевњак Изидора Иван, Мандиќ Николе Миле;
потполковникот на оклопни единици: Босниќ Ђуре Бранко;
артилерискиот потполковник: Јокиќ Пере Душан,
пешадискиот потполковник: Шаровиќ Митра Саво;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите на оклопни единици: Андриќ Бранка Чедомир, Терзијански Филипа Андон;
инженериските мајори: Чоловиќ Видака Коста, Милојевиќ Гаврила Велько, Вердел Јожефа Стане;
пешадиските мајори: Лаћарак Николе Лазар, Милутиновиќ Милана Саво, Сматлиќ Фране Вицко, Ускоковиќ Крсте Драгиша;
техничкиот мајор: Омладиќ Ивана Милан;
интендантскиот мајор: Тоскано Ивана Јосип;
мајорот за врска: Видмар Алојза Милтон;
техничките капетани I кл.: Цветковиќ Драгутина Миле, Мазалица Милана Ђорђе;

артилериските капетани I кл.: Чехиќ Ђулаге Ниназ, Дуркалиќ Богољуба Видосав, Пишћути Винка Иво, Узелац Симе Душан;
капетанот I кл.: на сообраќајна служба: Ђорђевиќ Живадица Благоје;
пешадиските капетани I кл.: Губериниќ Константин Јован, Јанковиќ Зарије Радојко, Крњажиќ Милоша Милан, Крзнаниќ Ђуре Обрад, Мршуља Стеве Васо, Памиќ Драгутина Мирко, Радовиќ Илије Милорад, Стојановиќ Стојана Добривоје;
интендантскиот капетан I кл.: Марковиќ Александар Божиќар;
инженериските капетани I кл.: Николовски Атанаса Душко, Рендески Тодора Спасоје;
капетанот I кл. за врска: Павлин Ивана Иван;
капетаните I кл. на оклопни единици: Радоњиќ Глише Душан, Узелац Марка Никола;
пешадиските капетани: Фабинг Јосипа Паво, Прашчевиќ Радована Добришин;
инженерискиот капетан: Марковиќ Радивоја Вујадин;

за примерни заслуги и уменост во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Керкез Јована Бошко, Коциќ Ивана Лудо, Михаиќ Николе Јуре, Мојсовски Владо Ангел, Невајда Јована Мирко, Симиќ Веселина Владо;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадиските полковници: Булатовиќ Николе Војислав, Богуновиќ Луке Данило, Давидовиќ Бранка Љубо, Грубор Николе Јово, Одовиќ Раде Чедомир, Пуцар Стевана Миљкан, Војводиќ Николе Давид;
артилерискиот полковник: Лечиќ Лазара Благоје;
инженерискиот полковник: Матејиќ Ивана Јован;
артилериските потполковници: Бањац Јове Јово, Радојевиќ Неше Радоје, Загорац Насе Боро;
пешадиските потполковници: Добровиќ Николе Михајло, Филиповиќ Видака Тихомир, Коневски Алексос Методије, Марача Анте Тончи, Медиќ Илије Милош, Савевски Самоила Јован, Шариќ Стоке Симеон, Трајановски Лазара Трајан, Вилденденчиќ Стеве Јован;
инженериските потполковници: Ђинђиќ Милована Боровице, Родин Серафима Шиме;
потполковниците на оклопни единици: Милошевиќ Стевана Ђорђе, Мршиќ Марка Фране, Петровиќ Војислава Предраг;
пешадискиот мајор: Салатиќ Петра Адам;
пешадискиот капетан I кл.: Зековиќ Томе Радомир;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот мајор: Гајиќ Радомира Бранко;
артилериските капетани I кл.: Колшек Конрада Конрад, Стевиќ Станка Станислав;
техничките капетани I кл.: Лебариќ Јована Звонко, Станиќ Драгомира Момчило;
капетанот I кл. на финансиска сл.: Милојевиќ Драгослава Томислав;
пешадискиот капетан I кл.: Новаковиќ Милутина Драгољуб;
пешадиските капетани: Дениќ Ратомира Драгољуб, Михајловиќ Томе Богољуб, Порчиќ Станоја Томислав, Радуловиќ Марка Милутин;

санитетските капетани: Илиј Вукашина Боро, Радловић Ђорѓа Стојан;
 техничките капетани: Кајгана Милана Ненад, Раденковић Живана Милован;
 артилерискиот капетан: Новак Фране Бранко;
 пешадиските поручници: Чоловић Боре Богољуб, Фаркаш Гезе Гезо;
 поручникот на оклопни единици: Јерковић Уроша Раде;
 артилериските поручници: Карић Радивоја Светислав, Лебеда Николе Никола;
 поручникот на АБХ одбрана: Миљковић Видосава Војо;
 интендантските поручници: Одаловић Недељка Јован, Павшић Лудвика Ангон;
 техничкиот поручник: Стојановић Николов Васил;
 интенданските потпоручници: Бошковић Митра Мирко, Дамјановић Вељка Стеван;
 пешадиските потпоручници: Ђулибрк Влада Душан, Глигоријевић Бранка Првослав, Илиј Чедомира Слободан, Јевтић Миљурка Мирослав, Јоцић Војина Љубисав, Миленковић Живојина Предраг, Стојаковић Милоша Милан, Тодорић Николе Јован;
 техничките потпоручници: Ђукић Станка Радослав, Коцина Ливија Ливи, Николић Слободана Милић, Рашић Јована Јован, Томић Јеврема Владан;
 потпоручниците на оклопни единици: Гарафалић Мирослава Жељко, Петровић Радомира Богосав, Вукотић Ђорѓа Малиша;
 потпоручникот на сообраќајна служба: Ромић Илије Милан;
 потпоручникот на АБХ одбрана: Гринчаревски Страхила Борис;
 инженериските потпоручници: Гвозден Рајка Ратко, Стефановски Јордана Илија;
 артилериските потпоручници: Јањић Јована Никола, Милојевић Бошка Станко, Савић Србољуба Благоје, Савић Будимира Миливоје, Шујдовић Вукосава Верољуб;
 заставникот на финансиска сл.: Благојевић Миланка Радомир;
 интенданските заставници: Близнаковски Јована Васил, Деспотовски Михајла Ангел, Кушевски Никодина Русомир, Обреза Франца Франц, Ровчанин Новице Миливоје;
 заставниците на административна сл.: Бошнаковски Мите Ристо, Драмићанин Радована Димитрије, Спасојевић Станише Драгољуб, Тасић Јована Стојадин;
 заставниците на сообраќајна служба: Гвозденец Бранка Жарко, Лечић Недељка Александар;
 инженерискиот заставник: Краснић Османа Исен;
 пешадиските заставници: Мицковски Талев Ђорђе, Мијалковић Радисава Голуб;
 постариот водник I кл. за врска: Чачков Тоде Душан;
 постариот водник I кл. на административна служба: Дончевски Мите Санде;
 инженерискиот постар водник I кл.: Лаковски Вангела Илија;
 техничките постари водници I кл.: Милатовић Драгише Љубомир, Петровић Радојице Благоје;
 пешадиските постари водници I кл.: Ристовић Љубе Арсо, Сиљановски Стојана Петар;
 интендантскиот постар водник I кл.: Талевски Васе Александар;
 техничките постари водници: Бошковић Славомира Војин, Лучић Радивоја Василије;
 артилерискиот постар водник: Дубровић Јосипа Франьо;
 пешадискиот постар водник: Тасић Томе Станислав;

воениот сл. VIII кл. на административна сл.: Ки-хас Љубе Милан;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

пешадиските постари водници: Гајић Анѓелка Гајо, Скоко Мате Маринко, Змејковски Тренка Мирко;

техничките постари водници: Јелача Николе Петар, Огњановић Милисав Јован, Пајовић Драгише Милан, Стаменковић Александра Радисав;

артилериските постари водници: Петровски Коце Васил, Златановић Драгољуба Милан;

постариот водник за врска: Станковић Богдана Немања;

водниците I кл. на оклопни единици: Аранђеловић Стојана Станимир, Рајачић Дане Бранко;

артилерските водници I кл.: Авдић Сумбула Сумбул, Гаљак Јарка Жарко, Ковачевић Денка Александар, Љубичић Јована Глигорије, Михајловић Душана Александар, Тутунџић Синана Јусуф;

техничките водници I кл.: Цвијановић Тодора Бранко, Дакић Уроша Миладин, Јајић Јована Никола, Милекић Гојка Богдан, Радловић Милоја Предраг;

водниците I кл. на АБХ одбрана: Гавриловић Гаврила Србољуб, Илеш Јаноша Бела;

водниците I кл. за врска: Глигић Петра Миле, Родић Илије Душан;

пешадискиот водник I кл.: Марјановић Велизара Томислав;

интенданскиот водник I кл.: Станковић Станоја Петар;

инженерискиот водник I кл.: Шушкало Милана Милан;

техничките водници: Ђокић Петра Слободан, Глигориј Светка Мирко, Хаурдић Адема Аго, Мирковић Раде Дане, Штакић Мила Ђуро, Величковић Драгише Милан, Вучковић Николе Никола;

водниците на оклопни единици: Јаман Марка Дарко, Шапоња Марка Милан;

артилериските водници: Клипа Миланка Раде, Згоњанин Симе Боро;

водниците за врска: Машковић Луке Слободан, Вукман Марка Славко;

инженериските водници: Становић Александар Милојко, Тодоровић Вучине Богосав;

пешадиските водници: Шалипуровић Мирка Славољуб, Вукобрат Боје Бранко;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

инженериските водници: Корунић Ивана Виктор, Марјанац Бранка Драган, Симјановски Драгев Боривоје, Симовић Раде Бранко;

водниците стажисти: Јанчић Душана Мане, Опсеница Ђуре Бранко;

десетарите: Адамовић Богосава Славиша, Цесарец Милана Станислав, Давидовић Танасија Димитрије, Ердељи Ференца Франьо, Голуб Алојза Петар, Голубић Стјепана Ивица, Илиј Светислава Бранислав, Јакић Анте Миле, Јанев Тодора Димитрије Јанев Спасов Дончо, Јеркић Гојана Душан, Јовић Данила Страхиња, Капетановић Милана Миодраг, Карас Јо-

вана Милутин, Катачић Марка Јосип, Кључар Мате Никола, Коренић Ивана Мирослав, Лемић Антуна Јосип, Љубомировић Момира Милутин, Матекало Милана Здено, Мијајловић Радојице Драган, Николић Зорана Томислав, Нижикић Петра Антун, Пантић Животе Стојан, Пивач Осман Омер, Плавић Крсте Жељко, Свењак Драгутина Стјепан, Таншек Јожета Јоже, Тодоровић Драгољуба Милован, Тодоровић Живана Срећко;

разводниците: Максимовић Момчила Радован, Митев Василиа Иван, Навић Хасана Бего, Омерзел Славка Јоже;

војниците: Абдибари Сабри Тефики, Божан Рудолфа Стефан, Боршић Ивана Иван, Бркић Бошка Недељко, Бувари Илонка Раде, Џоковски Стојана Јован, Ђутало Јована Илија, Феукић Алије Сафет, Хацић Мустафе Хисак, Исмајили Сејда Абиљ, Јаковљевски Накева Бранислав, Јовановић Тадије Милисав, Калмар Имре Имре, Којић Душана Лука, Куртиши Измира Ферид, Лапања Фердинанда Станислав, Малић Бранка Борислав, Мартиновић Јове Мићан, Миливојевић Раденка Будислав, Муцунски Петра Јован, Мулеџ Јожета Јожеф, Муслић Расима Муса, Окановић Осман Хасо, Павловић Михајла Гвозден, Полић Милан Млађен, Предић Мирослава Живадин, Рамић Шагира Осман, Соколовски Санде Јованче, Спахић Русте Несиб, Стојић Марка Милан, Стојковски Андреја Павле, Шумак Ђуре Иван, Тополовец Марка Франџо, Вилишин Павла Здравко, Вежабовић Беджије Решад, Вујовић Богдана Милош.

Бр. 186
11 ноември 1968 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето на соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

д-р Kurt Waldheim, сојузен министер за надворешни работи;
д-р Walther Peinsipp, извонреден и ополномоштен амбасадор на Австрија во СФРЈ;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

д-р Heinrich Riesenfeld, генерален конзул на Австрија во Љубљана;
д-р Johann Dengler, генерален конзул на Австрија во Загреб;
д-р Alehander Otto извонреден пратеник и ополномоштен министер;
д-р Franc Schmid, советник на амбасадата;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

д-р Robert Karas, аташе на Амбасадата;
Walter Kosta, аташе на Амбасадата;

за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи меѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот Nikolaus Chorinsky, воен и воздухопловен аташе на Амбасадата на Австрија;
за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат кон пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Johann Deutsch, службеник на Амбасадата;
Franz Klager, службеник на Амбасадата;
Rudolf Sieberei, технички службеник на Амбасадата;
Ernst Herrmann, агент на полицијата;
Johann Wastl, пом. агент на полицијата.

Бр. 146
30 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А

	Страна
604. Закон за воените судови (пречистен текст)	1241
605. Уредба за дополние на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот — — — — —	1249
606. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1249
607. Одлука за измена на Одлуката за зголемување на царинските стоки за увоз на определени производи — — — — —	1249
608. Одлука за измена на Одлуката за утврдување и распределбата на стоквните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1969 година — — — — —	1250
609. Наредба за обврската за прибавување уверенија за потеклото на определена стока која се увезува — — — — —	1250
610. Наредба за измени на Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија — —	1251
611. Наредба за надоместок за извршен преглед на воздухоплов — — — — —	1251
612. Наредба за регистрација на договорите за производството и испораката на свињи и говеда — — — — —	1252
Исправка на Законот за дополненија на Законот за девизното работење — — — —	1252
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — — — — —	1252
Исправка на Решението за југословенските стандарди за заеднички елементи на шински возила — — — — —	1252
Одлука за оцена на законитоста на Одлуката на Собранието на општината Севница за работењето (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост во случаите каде што со одделни станови оо општествена сопственост управуваат повеќе организации — — — — —	1253